

PHILIPS

Радио
часовник

7000 Серија

R7705

Прирачник за корисникот



Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на
www.philips.com/support

Содржина

Содржина	1	7 Други функции	8
1 Важно	2	Поставете го времето за аларм	8
Безбедност	2	Постави тајмер за спиење	9
2 Вашиот радио часовник	3	Прилагодете ја јачината на звукот	9
Вовед	3	Прилагодете ја осветленоста на екранот	9
Што има во кутијата	3	Безжично полнење на вашиот pamетен телефон	9
Преглед на радио часовник	3	Полнење преку USB порта	9
3 Почнете	4	8 Информации за производот	10
Ставете ги батериите	4	9 Решавање на проблеми	11
Поврзете го напојувањето	4	10 Известување	12
Постави време	4		
Вклучи	4		
4 Слушајте DAB+ радио	5		
Прилагодете на DAB+ радио станици	5		
Ги сочувува автоматски DAB+ радио станиците	5		
Сочувајте ги рачно DAB+ радио станиците	5		
Изберете претходно поставена DAB+ радио станица	5		
Прикажи DAB+ информации	5		
Користете DAB+ мени	6		
5 Слушајте FM радио	6		
Прилагодете на FM радио станици	6		
Автоматски ги сочувува FM радио станиците	6		
Сочувајте ги рачно FM радио станиците	7		
Изберете претходно поставена радио станица	7		
Прикажи RDS информации	7		
Користете FM мени	7		
6 Bluetooth	8		
Репродуцирајте од уреди со овозможен Bluetooth	8		

1 Важно

Безбедност



Предупредување

- Никогаш не отстранувајте го куќиштето на овој радио часовник.
 - Никогаш не подмачкувајте било кој дел од овој радио часовник.
 - Никогаш не ставајте го овој радио часовник на друга електрична опрема.
 - Држете го овој радио часовник подалеку од директна сончева светлина, отворен оган или топлина.
 - Осигурете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за напојување, приклучокот или адаптерот, за да можете да го извлечете кабелот на радио часовникот од напојувањето.
- Прочитајте ги овие упатства.
 - Внимавајте на сите предупредувања.
 - Следете ги сите упатства.
 - Не блокирајте ги отворите за вентилација. Инсталирајте го во согласност со упатствата од страна на производителот.
 - Не инсталирајте го во близина на било какви извори на топлина, како што се радијатори, топлински решетки, печки или други апарати (вклучувајќи и засилувачи) што произведуваат топлина.
 - Заштитете да не дојде до стапнување или притискање на кабелот за напојување, особено на приклучоците, соодветните приклучоци за струја и точката каде што излегуваат од радио часовникот.
 - Користете само приклучоци/додатоци кои биле одредени од страна на производителот.
 - Извлечете го кабелот на овој апарат од напојувањето за време на невреме со молњи или ако не се користи подолг временски период.
 - Проследете ги сите нешта околу сервисирањето, на квалификувани сервисни работници. Потребно е сервисирање ако апаратот бил оштетен на било кој начин, како на пример ако е оштетен кабелот за напојување или приклучокот на кабелот, ако врз него е истурена некоја течност или ако во него паднале некои објекти, потоа ако бил изложен на дожд или влага, ако не работи нормално или ако паднал.
- Употреба на батеријата **ВНИМАНИЕ** - За да се спречи истекување на батеријата кое може да резултира со телесна повреда, оштетување на имотот или оштетување на радио часовникот:
 - Инсталирајте ги правилно сите батерии, + и - треба да бидат онака како што се означени на единицата.
 - Отстранете ги батериите кога единицата не се користи подолго време.
 - Батеријата не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сончева светлина, оган или слични нешта.
 - Овој радио часовник не смее да биде изложен на капење или прскање со вода.
 - Не ставајте било какви опасни извори на радио часовникот (на пример предмети полни со вода, запалени свеќи).
Кога приклучокот на адаптерот за директен
 - приклучок се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување останува лесно оперативен.

2 Вашиот радио часовник

Ви честитаме за купувањето и добредојдовте во Philips! За да имате целосна корист од поддршката што Philips ви ја нуди, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Вовед


Со овој радио часовник, можете

- слушајте и FM и дигитално аудио емитување (DAB+) радио;
- репродуцирај аудио од уреди со овозможен Bluetooth и постави два аларма да ѕвонат во различни времиња;
- наполнете го вашиот мобилен уред со полначот на безжичниот телефон или со USB.



Што има во кутијата


Проверете ја и идентификувајте ја содржината на вашиот пакет:

- Главна единица
- Адаптер за напојување со наизменична струја
- Водич за брз почеток
- Брошура за безбедност и гаранција



Преглед на радио часовник

- ① **SLEEP**
 - Постави го тајмерот за спиење.
- ② **SOURCE** 
 - Притиснете за да изберете FM, DAB+, или Bluetooth режим.
 - Во Bluetooth режим, притиснете и држете повеќе од 2 секунди, за да влезете во режимот на спарување.
- ③ 
 - Вклучи или префрли во состојба на подготвеност.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Сочувај ги радио станиците во меморијата.
 - Изберете претходно поставена FM станица или DAB станица.
 - Постави време.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Прилагодете на радио станици
 - Поставете час и минути.
 - Прескокни до претходна/следна песна.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Одложи го алармот.
 - Прилагодете ја осветленоста на екранот.
- ⑦ **Плоча за приказ**
 - Прикажи го сегашниот статус.
- ⑧ **AL1 / AL2 / -VOL +**
 - Постави аларм.
 - Прилагоди ја јачината на звукот.
- ⑨ **MENU / INFO**
 - Влезете во DAB+ менито.
 - Ги прикажува информациите за DAB+/RDS станиците.
- ⑩ **SCAN / SELECT**
 - Автоматски ги скенира/сочува радио станиците.
 - Потврди го избраното.
- ⑪ **Подлога за безжично полнење**



3 Почнете

Секогаш следете ги упатствата прикажани во низа, во ова поглавје.

Ставете ги батериите


Батериите можат да ги сочуваат само поставките за часовник и аларм.



Внимание

- Ризик од експлозија! Држете ги батериите подалеку од топлина, сончева топлина или оган. Никогаш не фрлајте ги батериите во оган.
- Батериите содржат хемиски супстанции, па затоа треба правилно да се отфрлат.

Вметнете ги 2 AAA батериите (не се испорачани) со правилниот поларитет (+/-) како што е прикажано.



Поврзете го напојувањето




Внимание

- Ризик од оштетување на производот! Осигурете се дека волтажата на напојувањето соодветствува со волтажата отпечатена на задната или долната страна на радио часовникот.
- Ризик од електричен удар! Кога го извлекувате адаптерот за напојување, секогаш влечете го приклучокот од штекерот. Никогаш не влечете го кабелот.
- Користете го само адаптерот за наизменична струја којшто е одреден од страна на производителот или ви е продаден заедно со оваа единица.



Забелешка

- Плочката за пишување е лоцирана на дното од радио часовникот.



Постави време



Забелешка


- Времето можете да го поставите само во режимот на подготвеност.

- 1 Во режимот на подготвеност, притиснете и задржете **SET TIME** повеќе од 2 секунди.
- 2 Притиснете **◀TUN▶** за да изберете **<24 ЧС>** или **<12 ЧС>** формат на час, потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
- 3 Притиснете за да го поставите часот и **MIN** за да ги поставите минутите, а потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
- 4 Притиснете **◀TUN▶** за да ги поставите датумот, месецот и годината **[DD-MM-YY]**, потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
- 5 Притиснете **◀TUN▶** за да изберете **<UPDATE FROM RADIO>** или **<NO UPDATE>**, потоа притиснете **SET TIME** за да потврдите.
↳ **[SAVED]** се прикажува и времето е поставено.

Вклучи

Притиснете  за да го вклучите радио часовникот.

- ↳ Единицата се префрла на последниот избран извор.

За да се префрлите на режимот на подготвеност, притиснете  повторно.

- ↳ Се прикажува часовникот на реалното време.




Забелешка

- Овој производ ќе се префрли во режимот на подготвеност по 15 минути на мирување.

4 Слушајте DAB+ радио

Прилагодете на DAB+ радио станици

- 1 Притиснете  за да го вклучите радио часовникот.
- 2 Притиснете **SOURCE** повеќепати за да изберете **DAB** режим.
 - ↳ **[DAB]** ќе се прикаже за 2 секунди и DAB иконата ќе се вклучи.
 - ↳ Единицата ќе се подеси на последната прилагодена станица и ќе го прикаже името на станицата.
 - ↳ За користењето за прв пат, **[PRESS SELECT TO SCAN]** ќе се прикаже.
- 3 Притиснете **SCAN / SELECT**.
 - ↳ Единицата автоматски ги сочувува сите DAB+ радио станици и ја емитува првата достапна станица.
 - ↳ Списокот на станици се меморира во радиото. Следниот пат кога ќе го вклучите радиото, скенирањето на станиците нема да се случи.
 - ↳ Ако не е пронајдена DAB+ станица, **[NO SIG]** (нема DAB+ сигнал) е прикажано.

За да прилагодите станица од достапната листа на станици:

- ↳ Во DAB режим, притиснете на **◀ TUN ▶** повеќепати, за да се движите низ достапните DAB+ станици.

Ги сочувува автоматски DAB+ радио станиците

Во DAB режимот, притиснете и држете **SCAN / SELECT** повеќе од 2 секунди.

- ↳ Единицата автоматски ги скенира сите достапни DAB+ радио станици и ја емитува првата станица.

Совет

- Ниту една DAB+ радио станица не е сочувана во претходно сочуваниите, за време на овој процес.
- Нови станици и услуги ќе бидат додадени во DAB+ емитувањето. За да ги направите достапни новите DAB+ станици и услуги, редовно изведувајте целосно скенирање.

Сочувајте ги рачно DAB+ радио станиците

Забелешка

- Можете да сочувате максимум 20 претходно сочувани DAB+ радио станици.

- 1 Подесете на DAB+ радио станица.
- 2 Притиснете и задржете **PRESET** повеќе од 2 секунди, за да го активирате режимот на програмирање.
- 3 Притиснете **◀ TUN ▶** повеќепати за да изберете бројка.
- 4 Притиснете **PRESET** повторно за да потврдите.
- 5 Повторете ги чекорите 1 до 4 за да сочувате повеќе DAB+ радио станици.

Забелешка

- За да отстраните претходно поставена DAB+ радио станица, сочувајте друга станица на нејзиното место.

Изберете претходно поставена DAB+ радио станица

- 1 Во DAB режим, притиснете на **PRESET**.
- 2 Притиснете **◀ TUN ▶** повеќепати за да изберете претходно поставена радио станица, а потоа притиснете **SELECT** за да потврдите.

Прикажи DAB+ информации

Додека слушате DAB+ радио, притиснете **MENU/INFO** повеќепати, за да поминете низ следните информации (доколку е достапно):

- Име на станицата
- Сегмент на динамична ознака (DLS)
- Јачина на сигналот
- Тип на програма (PTY)
- Име на ансамблот
- Канал или фреквенција
- Стапка на грешка во сигналот
- Брзина на пренос и аудио статус
- Време
- Датум

Користете DAB+ мени

- 1 Во DAB режимот, притиснете и држете **MENU / INFO** за повеќе од 2 секунди, за да пристапите до DAB+ менито.
- 2 Притиснете **◀TUN▶** за движење низ опциите на менито:
 - **[Scan]**: скенирај ги сите достапни DAB+ радио станици.
 - **[Manual]**: рачно подесете до специфичен канал/ фреквенција и додадете ги на листата со станици.
 - **[DRC]**: додадете или отстранете го степенот на компензација за разлики во динамичниот опсег помеѓу радио станиците.
 - **[Prune]**: ги отстранува сите невалидни станици од листата на станици.
 - **[System]**: прилагоди ги поставките на системот.
- 3 За да изберете опција, притиснете **SELECT**.
- 4 Повторете ги чекорите 2-3 ако некоја под-опција е достапна под некоја опција.

[System]

- **[Reset]**: поставете ги повторно сите поставки на фабричките поставки.
- **[SW VER]** (верзија на софтверот): знајте ја верзијата на софтверот на единицата.
- **[Language]**: поставете го системскиот јазик (англиски / германски / италијански / француски / норвешки / холандски).

5 Слушајте FM радио

Забелешка

- Чувајте го радио часовникот подалеку од другите електронски уреди, за да се избегнат радио пречки.
- За подобар прием, целосно истагнете и прилагодете ја позицијата на FM антената.

Прилагодете на FM радио станици

- 1 Притиснете **⏻** за да го вклучите радио часовникот.
- 2 Притиснете **SOURCE** повеќепати за да изберете FM радио.
 - ↳ **[FM]** ќе се прикаже за 2 секунди и иконата за FM ќе се вклучи.
 - ↳ Единицата ќе се подеси на последната прилагодена станица.
- 3 Притиснете и задржете **◀TUN▶** повеќе од 2 секунди.
 - ↳ Радио часовникот автоматски се подесува на станицата со силен прием.
- 4 Повторете го чекорот 3 за да подесите повеќе радио станици.

За рачно прилагодување на станица:

Во режимот на FM тјунер, притисни **◀ TUN ▶** повеќепати, за да изберете фреквенција.

Автоматски ги сочувува FM радио станиците

Во режимот на FM тјунер, притиснете и задржете **SCAN** повеќе од 2 секунди.

- ↳ Единицата автоматски ги сочувува сите достапни FM радио станици и ја емитува првата станица.

Забелешка

- Ако не се притисне ниту едно копче во текот на 15 секунди, ќе се излезе од менито.

Сочувајте ги рачно FM радио станиците



Забелешка

- Можете да сочувате максимум 20 FM радио станици.

- 1 Подесете до FM радио станица.
- 2 Притиснете и задржете **PRESET** повеќе од 2 секунди, за да го активирате режимот за програмирање.
- 3 Притиснете **◀ TUN ▶** повеќепати за да изберете бројка.
- 4 Притиснете **PRESET** повторно за да потврдите.
- 5 Повторете ги чекорите 1 до 4 за да сочувате повеќе FM радио станици.



Совет

- За да отстраните претходно сочувана станица, сочувајте друга станица на нејзиното место.

Изберете претходно поставена радио станица

- 1 Во режимот на FM тјунер, притисни **PRESET**.
- 2 Притиснете **◀ TUN ▶** повеќепати за да изберете претходно поставена радио станица, а потоа притиснете **SELECT** за да потврдите.

Прикажи RDS информации

RDS (Radio Data System - Радио податочен систем) е услуга којашто овозможува FM радио станиците да прикажат дополнителни информации.

Додека слушате, притиснете **MENU / INFO** повеќепати, за да поминете низ следните информации (доколку е достапно):

- Фреквенции на станицата
- Име на станицата
- Име на програмата

Користете FM мени

- 1 Во режимот на FM тјунер, притиснете и задржете **MENU / INFO** за повеќе од 2 секунди, за да пристапите до FM менито.
- 2 Притиснете **◀ TUN ▶** за движење низ опциите на менито:
 - **[Audio]**: изберете Стерео или Моно.
 - **[Scan]**: поставки за скенирање.
 - **[System]**: прилагоди ги поставките на системот.
- 3 За да изберете опција, притиснете **SELECT**.
- 4 Повторете ги чекорите 2-3 ако некоја под-опција е достапна под некоја опција.

[Scan] (поставки за скенирање)

- **[All]** (сите станици): скенирај ги сите достапни FM радио станици.
- **[Strong]** (само за силни станици): скенирај само FM радио станици со силни сигнали.

[System]

- **[Reset]**: постави ги повторно сите поставки на фабричкото поставување.
- **[SW Version]**: знајте ја софтвер верзијата на единицата.
- **[Language]**: поставете го системскиот јазик (англиски / германски / италијански / француски / норвешки / холандски).

6 Bluetooth




Забелешка

- Ефективниот работен опсег помеѓу оваа единица и вашиот уред со овозможен Bluetooth е околу 10 метри (33 стапки).
- Секоја пречка помеѓу оваа единица и вашиот уред со овозможен Bluetooth може да го намали работниот опсег.

Репродуцирајте од уреди со овозможен Bluetooth

- 1 Притиснете **SOURCE** повеќепати за да изберете режим за Bluetooth.
- ↳ [BT] и ќе затрепка.
- 2 Кога [Philips R7705] е прикажан на вашиот уред, селектирајте го за да го започнете спарувањето и конекцијата. Ако е неопходно, внесете ја стандардната лозинка „0000“.



- ↳ Ако не успеете да барате за “Philips R7705” или не можете да го спарите со оваа единица, притиснете и држете повеќе од 2 секунди, за да влезете во режимот на спарување.
 - ↳ Кога сте успешно поврзани, [BT] и ќе стане стабилно и ќе чуете звук за спарување.
 - ↳ Репродуцирајте аудио на поврзаниот уред. Аудиото презема од вашиот уред со овозможен Bluetooth на оваа единица.
- 3 За да исклучите уред со овозможен Bluetooth, исклучете го Bluetooth-от на вашиот уред.

7 Други функции

Поставете го времето за аларм

Поставете аларм



Забелешка

- Алармот можете да го поставите само во режим на подготвеност.
- Осигурете се дека правилно сте го поставиле часовникот.

- 1 Во режимот на подготвеност, притиснете и задржете **AL1** или **AL2** повеќе од 2 секунди, за да го поставите времето за аларм.
- 2 Притиснете **HR** за да го поставите часот и **MIN** за да ги поставите минутите, а потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.
- 3 Притиснете **◀ TUN ▶** за да го поставите видот на аларм (дневно, еднаш, работни денови или викенди), потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.
- 4 Притиснете **◀ TUN ▶** за да го поставите изворот на аларм (BT, DAB, FM или звучен сигнал), потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.
- 5 Притиснете **◀ TUN ▶** за да го поставите нивото на јачина на звук, а потоа притиснете **AL1** или **AL2** за да потврдите.



Совет

- Единицата ќе излезе од режимот на поставување на аларм кога е во мирување 15 секунди.

Активирајте/деактивирајте го тајмерот за аларм

- Притиснете **AL1** или **AL2** повеќепати за да го активирате или деактивирате тајмерот за аларм.
- ↳ Ако тајмерот за аларм е активиран, индикаторот за аларм ќе се вклучи.
 - ↳ Ако тајмерот за аларм е деактивиран, индикаторот за аларм ќе се исклучи.
 - ↳ Алармот го повторува свонењето следниот ден.
 - ↳ За да го запрете алармот, притиснете го соодветното **AL1** или **AL2**.

Одложи го алармот

Кога ќе засвони алармот, притиснете **SNOOZE**.

- ↳ Алармот се одлага и повторно засвонува по 9 минути.

Постави тајмер за спиење


Овој радио часовник може автоматски да се префрли во режим на подготвеност по претходно одреден период.

- Притиснете **SLEEP** повеќепати за да изберете период (во минути).

- ↳ Овој радио часовник автоматски се префрла во режим на подготвеност по претходно одреден период.

За деактивирање на тајмерот за спиење:

- Притиснете **SLEEP** повеќепати сè додека **[OFF]** се појавува (исклучено).



Прилагодете ја јачината на звукот

Додека слушате, притиснете **-VOL +** за да ја прилагодите јачината на звукот.

Прилагодете ја осветленоста на екранот


Притиснете **BRIGHTNESS** повеќепати за да ја прилагодите осветленоста на екранот.

- **HIGH** (висока)
- **MED** (средна)
- **LOW** (ниска)

Безжично наполнете го вашиот паметен телефон


Ставете го вашиот паметен телефон на подлогата за безжично полнење, безжичното полнење ќе се активира.

- ↳ ⚡ ќе се прикаже.
- ↳ Ако се открие некој непознат објект, ⚡ ќе трепка



Полнење преку USB порта

Наполнете надворешен USB уред преку USB портата на задниот дел од овој уред.



8 Информации за производот



Забелешка

- Информациите за производот се предмет на измена без претходна најава.

Засилувач

Номинална излезна моќност 2W x 2 RMS

Тјунер

Опсег на подесување FM: 87,50 - 108,00 Mhz
DAB: 174,928-239,200Mhz

Мрежа за подесување 50 KHz

Чувствителност

- Моно, 26 dB S/N <22 dBf
Сооднос

- Стерео, 46 dB S/N <51,5 dBf
Сооднос

Тотално хармонично Искривување <3%

Сигнал за размер на бучава >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth верзија V5.0

Bluetooth фреквенција 2.402GHz-2.480GHz

Општи информации

Марка: Philips;
Адаптер 1:
Модел: SEW0902800P;
Влез: 100-240V~, 50/60 Hz, 1,0A;
Излез: 9V \equiv 2,8A, 25,2W
Адаптер 2:

Модел: AS340-090-AD280;
Влез: 100-240V~, 50/60 Hz, 1,2A;
Излез: 9V \equiv 2,8A, 25,2W

Напојување со наизменична струја (адаптер за напојување*)

*заменливи 3 пина BS 1363-1 и 2 пинови en 50075

Безжично полнење Поддржува Samsung брзо полнење 9 W

USB излез за полнење <5 V \equiv <1,0 A

Потрошувачка на електрична енергија при работењето <17,1 W

Потрошувачка на електрична енергија во состојба на подготвеност <1 W

Димензии (Ш x В x Д) 153 x 68 x 153 mm

Тежина (главна единица) 606 g

9 Решавање на проблеми



Предупредување

- Никогаш не отстранувајте го куќиштето на производот

За да ја задржите валидноста на гаранцијата, никогаш не се обидувајте самите да го поправате уредот. Ако најдете на некои проблеми при користењето на овој уред, проверете ги следните точки пред да го побарате сервисирањето. Ако проблемот и понатаму е нерешен, одете на веб-страницата на Philips (www.philips.com/support). Кога ќе го контактирате Philips, осигурете се дека уредот е во близина и дека бројот на моделот и сервискиот број ви се достапни.

Нема напојување

- Осигурете се дека приклучокот за наизменична струја на единицата е правилно поврзан.
- Осигурете се дека има напојување во штекерот за наизменична струја.

Нема звук

- Прилагодете ја јачината на звукот.

Нема одговор од единицата

- Исклучете и повторно поврзете го приклучокот за напојување со наизменична струја, а потоа повторно вклучете го уредот.

Неквалитетен радио прием

- Чувајте го радио часовникот подалеку од другите електронски уреди, за да се избегнат радио пречки.
- Целосно продолжете и прилагодете ја позицијата на антената.

Алармот не работи.

- Правилно поставете го часовникот/алармот.

Поставувањето за часовникот/алармот е избришано

- Напојувањето е прекинато или приклучокот за напојување е изваден.
- Повторно поставете го часовникот/алармот.

Слаб аудио квалитет преку Bluetooth конекцијата

- Bluetooth приемот е слаб. Помрднете го уредот со овозможен Bluetooth поблиску до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив.
- Функцијата Bluetooth не е овозможена во вашиот уред. Погледнете во прирачникот за корисникот на вашиот уред, за да дознаете како да го овозможите Bluetooth-от.
- Овој уред е поврзан со друг уред на кој е овозможен Bluetooth. Прекинете ја конекцијата и обидете се повторно.

10 Известување

Било какви промени или измени направени на овој уред што не се експлицитно одобрени од **MMD Hong Kong Holding Limited** може да го поништи овластувањето на корисникот да управува со производот. Затоа, **TP Vision Europe BV** изјавува дека овој производ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Декларацијата за сообразност можете да ја најдете на www.philips.com/support.



Овој производ е во согласност со барањата за радио пречки на Европската Заедница.



Овој производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти, кои можат да се рециклираат и да бидат повторно искористени.



Овој симбол означува дека производот не смее да се фрла како отпад од домаќинството и дека треба да се достави до соодветен собирен објект за рециклирање. Следете ги локалните правила и никогаш не отстранувајте го производот и батеријата на полнење заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на старите производи и батерии на полнење, помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и здравјето на човекот.



The Bluetooth® слоганот и логоата се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од страна на MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценца. Останатите трговски марки и трговски имиња се оние кои им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.



Спецификациите се предмет на измена без најава.

2020 © Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ бил произведен и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited или на една од неговите филијали и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во однос на овој производ.

TAR7705_00_MK_V1.0

